

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Георгиевска Елизабета од Куманово УП2 09-102/20 од 14 јули 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-332 од 19 јуни 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-332 од 19 јуни 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Георгиевска Елизабета од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-102/20 од 14 јули 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-332 од 19 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Куманово, за побарана поделба на мерно место.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација односно еднополна шема и Решение за согласност за приклучување за постоечкото броило.

Електродистрибуција на 24 август 2020 година достави одговор во кој е наведено дека корисникот нема доставено еднополна шема во прилог на Барањето за согласност за приклучување. Воедно, не поседуваат енергетска согласност за веќе постоечкото броило, а пресметката е направена врз основ на податоци за максималното оптеретување на постоечкото броило во последните 12 месеци.

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-102/20 од 14 јули 2020 година со прилог Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-332 од 19 јуни 2020 година;
2. Одговор на Приговор од 22 јули 2020 година
3. Одговор од 24 август 2020 година

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, одвојување се прави ако броилото има постоечка моќност од минимум 24kW. Во конкретниот случај не постојат податоци за електроенергетска согласност на постоечкото броило па референтната моќност е утврдена од максималната едновремена за последните 12 месеци и истата е 9,63kW. Поради тоа третманот е како за нов приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, Согласно член 32 став (1) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа на постоечки корисник при одвојување на инсталации се издава само во случај ако одобрената максимална едновремена моќност утврдена во согласност со Член 36 од овие Мрежни правила е еднаква на или поголема од 24 kW, при што вкупната одобрената максимална едновремена моќност не се менува.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 102/20  
5 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски